

Арх. знак: Sherija arkivore _____
 Рок на чување: Afazi i gjatjes _____
 _____ 20 ____ год. /Viti
 Потпис/Nënshkrimi _____

Наташа Филипска
 22.09.2020

До:
 Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос
 во втор степен
 ул. „Кеј Димитар Влахов“ бр.4
 (02) 3211-343

службени лица:
 Наталија Стојанова Филипова
 e mail: contact@dkz.mk
 natalija.filipova@dkz.mk

Република Северна Македонија - Republika e Maqedonisë së Veriut
 Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка
 од работен однос во втор степен
 Komisioni i Kushtetues i Vendimmarjes në Procedurë Administrative
 dhe në Procedurata Marrëdhënies së Punës në Shkallën Dytë
 СКОПЈЕ - ШКУП

Примено: Pranuar:	17.09.2020		
Org. Eдини: Niveli org.	Spaji Numri:	Повлочи: Shitejca:	Вредност: Vlera:
1005-1054/1			

Забележано 21.09.2020

(имател на информацијата)

БАРАЊЕ ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Од: _____

(се наведуваат податоци за Барателот: назив, име и презиме, адреса, тел, фах, е-маил)

Застапник / полномошник на барателот на информацијата:

_____ в – претседател на _____

(се наведуваат податоци за можниот застапник/полномошник на Барателот: назив, име и презиме, адреса, тел, фах, е-маил)

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Ве молиме за одговор како буџетски корисник од прв ред, за буџетска 2020 година а како резултат на Ковид-19 ефектите дали:

- 1) Според член 11 од Законот на буџетите, а во рамки на централниот буџет се планирани средства за непредвидени случаи како постојана и тековна резерва, во текот на 2020 до сега дали сте ја искористиле можноста за користење на овие средства и тоа:

Дали сте барале и користеле од **постојаната** буџетска резерва и во која висина (пресек до најнов достапен со наведување на датум 31/08/2020)?

Дали истите се зголемиле со **прераспределба**, за вас како буџетски корисник, ако да во која висина?

Дали сте барале и користеле од **тековната** буџетска резерва и во која висина (пресек до најнов достапен со наведување на датум 31/08/2020)?

- 2) Дали како резултат на пандемијата со Ковид-19 како буџетски корисник од прв ред, сте вршеле јавни набавки со постапки кои се надвор од „вообичаените“ постапки за јавни набавки (поради вонредни ситуации, епидемии, итност и сл.)? Ако да ве молиме наведете за што, и во која висина? Каква постапка е користена?

- 3) Дали сте користеле други механизми за распределба и трошење на буџетски средства во услови на вонредни и непредвидени ситуации како резултат на Ковид-19? Ако да, ве молиме наведете кои?

(опис на информацијата која се бара)

Начин на кој Барателот сака да се запознае со содржината на бараната информација:

- а) увид
- б) препис
- в) фотокопија
- **г) електронски запис**
- д) друго _____
(се наведува бараниот начин, со заокружување)

Начин на доставување на информацијата:

- а) по пошта
- б) телефон
- в) факс
- **г) е-маил** _____
- д) друго _____
(се наведува бараниот начин, со заокружување)

Правна поука: Барателот не е должен да го образложи барањето, но е потребно да наведе дека се работи за Барање за слободен пристап до информација од јавен карактер.

Потпис

Скопје, 17.09.2020 година

(доколку барањето се поднесува во хартиена форма)